

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 224

22 декември 2015, вторник

година LXXI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                        | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6244. <b>Одлука</b> за давање на трајно користење на недвижни ствари на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје .....                                                                                                                       | 2    | 6249. <b>Одлука</b> за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар-Центар во Скопје..... | 4    |
| 6245. <b>Одлука</b> за утврдување на работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија .....                                                                                                                                                     | 2    | 6250. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 5    |
| 6246. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .....                                                                                                                                                | 2    | 6251. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 5    |
| 6247. <b>Одлука</b> за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .....                                                                                                                                                | 3    | 6252. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 6    |
| 6248. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар – Центар во Скопје..... | 3    | 6253. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 6254. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 6255. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 6256. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                               | 6    |

|                                                                                                    | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6257. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 7    | 6264. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                                              | 8    |
| 6258. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 7    | 6265. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                                              | 8    |
| 6259. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 7    | 6266. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                                              | 9    |
| 6260. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 7    | 6267. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....                                                                                                                                                              | 9    |
| 6261. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 8    | 6268. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија..... | 9    |
| 6262. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 8    | Огласен дел.....                                                                                                                                                                                                                                               | 1-52 |
| 6263. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови ..... | 8    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6244. Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

### ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост – Скопје, се даваат на трајно користење, без надомест, дел од недвижни ствари - деловни простории на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бб, Скопје и тоа дел од зграда број 3, влез 1, кат 13, деловен простор со површина од 75,7м2 од вкупно 1211 м2 и тоа просторија број 13.12 со површина од 30,90 м2, просторија број 13.13 со површина од 13,90 м2 и просторија број 13.14 со површина од 30,90 м2, на КП 12231, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9157, сопственост на Република Македонија.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11798/1  
15 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 6245.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

### ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите на премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа на деловен простор кој се наоѓа на ул. „Шар Планина“ бр.1 во Охрид, на КП бр.13765 за КО Охрид 3.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12013/1  
15 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

## 6246.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-**  
**НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА**  
**НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.5340/1 на ул.Првوماјска бб за КО Кисела Вода-2 и тоа:

- Зграда 115, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 69 м2;
  - Зграда 115, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 70 м2;
  - Зграда 116, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 137 м2;
  - Зграда 118, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 25 м2;
  - Зграда 120, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 71 м2;
  - Зграда 123, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 112 м2;
  - Зграда 189, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 924 м3;
  - Зграда 190, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 7256 м3;
  - Зграда 191, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 11379 м3;
  - Зграда 192, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 3643 м3;
  - Зграда 193, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 369 м3;
  - Зграда 194, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 1292 м3;
  - Зграда 195, намена на зграда и друг објект Е-25, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со волумен од 125 м3;
  - Зграда 196, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 700 м3;
  - Зграда 245, намена на зграда и друг објект Е-27, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Б, со волумен од 114 м3;
  - Зграда 246, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 4 м2;
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12198/1  
15 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**6247.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-**  
**НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА**  
**НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.5340/9, на ул.Првوماјска бб за КО Кисела Вода-2 и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда и друг објект Г1-2, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 41 м2;
  - Зграда 1, намена на зграда и друг објект Е-25, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда ДПД, со волумен од 94 м3,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12198/2  
15 декември 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**6248.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-**  
**КАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА**  
**ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУ-**  
**ВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**  
**ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО**  
**НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПО-**  
**РАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР –**  
**ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2015).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12436/1  
22 декември 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6249.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА, ПОРАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ**

#### Член 1

Заради обезбедување на подобри и посовремени инфраструктурни услови за остварување на драмската дејност во Република Македонија, врз основа на обезбедената проектна документација за изградба на објектот и Физибилити студијата за оправданост на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, заведена во Министерството за култура со бр. 48-28/28 од 3.06.2014 година, а во согласност со стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Македонија и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2014-2018 година, се утврдува потребата од започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје.

#### Член 2

##### Образложение за оправданоста

Врз основа на параметрите од физибилити студијата, оправданоста за воспоставување на јавно приватно партнерство, е финансиската придобивка на Република Македонија како јавен партнер, во износ од 9.698.048,00 евра што претставува разлика од инвестициската проценета вредност доколку јавниот партнер самостојно ја финансира изградбата на објектот наменет за театар и инвестициската проценета вредност доколку јавниот партнер ја реализира изградбата на објектот преку предложениот модел на јавно приватно партнерство.

Согласно предмер пресметките на основниот проект и физибилити студијата вкупната проценета вредност на театарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 21.782.273,00 евра. Ова претставува проценета инвестициска вредност доколку јавниот партнер одлучи самостојно да го изгради објектот наменет само за театар. При реализација на проектот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата на јавниот партнер би изнесувала 12.084.225,00 евра (од кои 8.084.225,00 евра за внатрешно уредување и опремување и 4.000.000,00 евра за кофинансирање распределени во пет годишни транши од по 800.000,00 евра, почнувајќи од 2016 година). Со ваквата реализација на проектот јавниот партнер остварува заштеда од 9.698.048,00 евра. Заштедата би можела да биде и по-

висока доколку при селекцијата за избор на приватен партнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од страна на јавниот партнер од максимално утврдениот износ, како и доколку при набавката на внатрешното уредување и опремување на театарот се добијат понуди пониски од проценетите.

#### Член 3

##### Образложение за основот за идентификување на видот на договорот

Со воспоставувањето на јавно приватното партнерство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна услуга од областа на културата, преку изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба на современ театарски објект), до фаза на затворена карабина со фасада, предвидените инсталации и партерно уредување. Во замена за преземената обврска на приватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од објектот наменет за комерцијални активности кој е предвиден согласно проектната документација и паричен надомест како кофинансирање, кој како максимален износ се определува на 4.000.000,00 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на доспевањето на секоја годишна транша за исплата, согласно договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

#### Член 4

##### Цели

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се постигнат следните цели:

- обезбедување на современи услови за остварување и унапредување на драмската дејност во Република Македонија,
- зголемување на можностите за создавање на современи и традиционални драмски дела и нивно презентирање на широката јавност,
- подигнување на свеста и нивото на театарската култура на широката јавност и
- поголема достапност на драмските дела.

#### Член 5

##### Предмет на јавно приватно партнерство

Предмет на јавно приватно партнерство е изградбата на нов објект, како инфраструктурен повеќеенаменски објект според модел-сценариото од физибилити студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изградба на целокупниот објект од страна на приватниот партнер без внатрешно уредување и опремување на театарот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- поднесена најниската понуда за кофинансирање,
- доработка на проектната документација за делот од објектот кој се однесува за приватниот партнер согласно постоечката проектна документација и предвидените намени од урбанистичката документација,

- обезбедување на одобрение за градење од надлежниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- изградба на објектот во рок од најмногу три години од денот на обезбедувањето на одобрение за градење,

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор на реализацијата на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на работите во износ од 5% од проценетата инвестициска вредност која треба да ја вложи приватниот партнер и

- да се приложи доказ дека има на располагање или има пристап до финансиски средства потребни за реализација на изградбата на новиот објект.

#### Член 6

##### Вид на постапка од Законот за јавните набавки

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија, поранешен Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за изведување на работи, согласно Законот за јавните набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 7

##### Начин и рок за спроведување на постапка

За спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за култура, во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе формира посебна Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја подготви тендерската документација заедно со нацрт договорот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе го објави согласно Законот за јавните набавки во рок од три дена од одобрувањето на тендерската документација од страна на Владата на Република Македонија.

#### Член 8

##### Висина на надоместок за издавање на тендерска документација

За издавањето на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12436/2  
22 декември 2015 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р Никола Груевски, с.р.

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

#### 6250.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

#### РЕШЕНИЕ

##### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.11.2015 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Новоселани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Новоселани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Новоселани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17706/1  
19 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

#### 6251.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

#### РЕШЕНИЕ

##### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.11.2015 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пашино Рувци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пашино Рувци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пашино Рувци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17707/1  
19 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

6252.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 19.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Оровник, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Оровник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Оровник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17708/1  
19 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

6253.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Габалавци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Габалавци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Габалавци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17967/1  
24 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

6254.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 24.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лера, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лера, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лера.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-17968/1  
24 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

6255.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кажани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кажани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кажани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-18082/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
Славче Трпески, с.р.

6256.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лознани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лознани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лознани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18083/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6257.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рибарци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рибарци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Рибарци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18084/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6258.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Секирани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Секирани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Секирани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18085/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6259.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велестово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велестово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Велестово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18086/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6260.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бадар, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бадар, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бадар.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18087/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

6261.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ракотинци, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ракотинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ракотинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-18088/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

6262.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 26.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јурумлери-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јурумлери-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јурумлери-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-18089/1  
26 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

6263.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопот, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопот, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сопот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-18134/1  
27 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

6264.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.11.2015 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Галичани, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Галичани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Галичани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-18135/1  
27 ноември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

6265.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 1.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куманово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Куманово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Куманово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18235/1  
1 декември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6266.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 3.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Суводол, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Суводол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Суводол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18341/1  
3 декември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**6267.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 3.12.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алгуња, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алгуња, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Алгуња.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 0916-18342/1  
3 декември 2015 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И**  
**ВЕТЕРИНАРСТВО**

**6268.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15, 126/15 и 132/15), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02- 317/10  
14 декември 2015 година  
Скопје

Директор на Агенцијата  
за храна и ветеринарство,  
**м-р Зоран Поповски, с.р.**

## Прилог

**1. Израел**

- Дистриктот Северен Израел (Northern District of Israel)

**2. Велика Британија**

- Заштитна зона

| НСО код | Земја            | Код (доколку постои) | Област која се состои од:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK      | Велика Британија | ADNS код             | Име:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                  | PR1-PR2/00151        | Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 3 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD5685637176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045,-2.656974). |

- Зона под надзор

| НСО код | Земја            | Код (доколку постои) | Име:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK      | Велика Британија | ADNS код             | Област која се состои од:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                  | PR1-PR2/00151        | Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 10 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD5685637176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045,-2.656974), надвор од областа вклучена во кругот опишан во заштитната зона. |
|         |                  |                      | Bo Preston (Lancashire, North-Western England), областа во рамките на круг во радиус од 3 километри, кој се наоѓа на референтни координати SD5685637176 согласно со Националната Агенција за Мапирање на Велика Британија (Ordnance Survey Landranger) со размер од 1:250,000 (координати 53.829045,-2.656974).                                                                  |

**3. Германија**

- Зона под надзор во радиус од 30 км од местото Herzlake, во регионот Lower Saxony

**4. Франција****- Заштитна зона**

| НСО код | Земја    | Код (доколку постои) | Област која се состои од: |
|---------|----------|----------------------|---------------------------|
| FR      | Франција | Поштенски код        | Име:                      |
|         |          | 24042                | Biras                     |
|         |          | 24055                | Bourdeilles               |
|         |          | 24069                | Bussac                    |
|         |          | 24115                | Château-L'Evêque          |
|         |          | 24520                | Sencenac-Puy-De-Fourches  |
|         |          | 24561                | Valeul                    |
|         |          | 24095                | Chaleix                   |
|         |          | 24481                | Saint-Paul-la-Roche       |
|         |          | 24082                | Carsac-Aillac             |
|         |          | 24152                | Domme                     |
|         |          | 24207                | Groléjac                  |
|         |          | 24587                | Vitrac                    |

**- Зона под надзор**

| НСО код | Земја    | Код (доколку постои) | Област која се состои од:   |
|---------|----------|----------------------|-----------------------------|
| FR      | Франција | Поштенски код        | Име:                        |
|         |          | 24002                | Agonac                      |
|         |          | 24010                | Annesse-et-Beaulieu         |
|         |          | 24064                | Brantome                    |
|         |          | 24098                | Champcevinel                |
|         |          | 24102                | Chancelade                  |
|         |          | 24108                | La Chapelle-Gonaguet        |
|         |          | 24129                | Condat-Sur Trincou          |
|         |          | 24135                | Cornille                    |
|         |          | 24144                | Creyssac                    |
|         |          | 24170                | Eyvirat                     |
|         |          | 24198                | La Gonterie-Boulouneix      |
|         |          | 24200                | Grand-Brassac               |
|         |          | 24243                | Lisle                       |
|         |          | 24266                | Mensignac                   |
|         |          | 24286                | Montagrier                  |
|         |          | 24319                | Paussac-Et-Saint-Vivien     |
|         |          | 24430                | Saint-Julien-De-Bourdeilles |
|         |          | 24553                | Tocane-Saint-Apre           |
|         |          | 24042                | Biras                       |
|         |          | 24055                | Bourdeilles                 |
|         |          | 24069                | Bussac                      |
|         |          | 24115                | Château-L'Evêque            |
|         |          | 24520                | Sencenac-Puy-De-Fourches    |
|         |          | 24561                | Valeul                      |
|         |          | 24133                | La Coquille                 |
|         |          | 24180                | Firbeix                     |
|         |          | 24218                | Jumilhac-le-Grand           |
|         |          | 24269                | Mialet                      |
|         |          | 24304                | Nantheuil                   |
|         |          | 24305                | Nanthiat                    |
|         |          | 24428                | Saint-Jory-de-Chalais       |
|         |          | 24486                | Saint-Pierre-de-Frugie      |
|         |          | 24489                | Saint-Priest-les-Fougères   |
|         |          | 24498                | Saint-Saud-Lacoussière      |
|         |          | 24519                | Sarlande                    |
|         |          | 24522                | Sarrazac                    |
|         |          | 24551                | Thiviers                    |
|         |          | 24095                | Chaleix                     |
|         |          | 24481                | Saint-Paul-la-Roche         |
|         |          | 24086                | Castelnaud-la-Chapelle      |
|         |          | 24091                | Cénac-et-Saint-Julien       |
|         |          | 24150                | Daglan                      |

|  |  |       |                          |
|--|--|-------|--------------------------|
|  |  | 24040 | Beynac-et-Cazenac        |
|  |  | 24063 | Bouzie                   |
|  |  | 24074 | Calviac-en-Périgord      |
|  |  | 24081 | Carlux                   |
|  |  | 24082 | Carsac-Aillac            |
|  |  | 24300 | Nabirat                  |
|  |  | 24336 | Prats-de-Carlux          |
|  |  | 24341 | Proissans                |
|  |  | 24355 | La Roque-Gageac          |
|  |  | 24366 | Saint-André-d'Allas      |
|  |  | 24395 | Saint-Cybranet           |
|  |  | 24432 | Saint-Julien-de-Lampon   |
|  |  | 24450 | Saint-Martial-de-Nabirat |
|  |  | 24470 | Sainte-Mondane           |
|  |  | 24471 | Sainte-Nathalène         |
|  |  | 24510 | Saint-Vincent-de-Cosse   |
|  |  | 46006 | Anglars-Nozac            |
|  |  | 46098 | Fajoles                  |
|  |  | 24512 | Saint-Vincent-le-Paluel  |
|  |  | 24520 | Sarlat-la-Canéda         |
|  |  | 24574 | Veyrignac                |
|  |  | 24577 | Vézac                    |
|  |  | 46186 | Masclat                  |
|  |  | 46194 | Milhac                   |
|  |  | 46216 | Payrignac                |
|  |  | 46257 | Saint-Cirq-Madelon       |
|  |  | 24040 | Beynac-et-Cazenac        |
|  |  | 24063 | Bouzie                   |
|  |  | 24074 | Calviac-en-Périgord      |
|  |  | 24081 | Carlux                   |
|  |  | 24082 | Carsac-Aillac            |
|  |  | 24152 | Domme                    |
|  |  | 24207 | Groléjac                 |
|  |  | 24587 | Vitrac                   |



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015224